

РАСПОРЕД СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, 2023/2024 ГОДИНА

СПОРТСКА САЛА „ЈОРДАН МИЈАЛКОВ“ – ШТИП

Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
09.00-10.00 Слободен термин за студенти и вработени	09.00-10.00 Факултет за Информатика Компјутерско инженерство и технологии	08.30-09.30 ФТБЛ Бизнис логистика	09.00-10.00 ФПТН Рударство	09.00-10.00 Термин за студентските екипи на УГД Кошарка
10.00-11.00 Слободен термин за студенти и вработени	10.00-11.00 Факултет за Информатика Математика	09.30-10.30 ФТБЛ Хотелско-ресторански менаџмент	11.00-12.00 ФПТН Геологија	10.00-11.00 Термин за студентските екипи на УГД Футсал
11.00-12.00 Електро-Технички Факултет Електро енергетика и обновливи извори на енергија	12.00-13.00 Факултет за Информатика Компјутерски науки	09.30-10.30 ФТБЛ Туризам и угостителство	12.00-13.00 Правен Факултет (сите групи) Во договор со предметен професор	11.00-12.00 Термин за студентските екипи на УГД Одбојка
12.00-13.00 ФПТН Инженерство за заштита на животна средина	12.00-13.00 Електро-Технички Факултет Автоматика и системско инженерство	11.00-12.00 ФТБЛ Бизнис администрација	13.00-14.00 Музичка Академија (сите групи) Во договор со предметен професор	12.00-13.00 Термин за студентските екипи на УГД Пинг-Понг
13.30-14.30 Технолошко-Технички Факултет Дизајн и технологија на текстил и облека Технологија на материјали	13.00-14.00 Термин за студентските екипи на УГД Футсал	12.00-13.00 ФПТН Дизајн на ентериер и мебел	14.00-15.00 Термин за студентските екипи на УГД Пинг-Понг	13.00-14.00 Термин за студентските екипи на УГД Ракомет
14.30-15.30 Технолошко-технички Факултет Прехранбена технологија	14.00-15.00 Термин за студентските екипи на УГД Кошарка	13.00-14.00 Термин за студентските екипи на УГД Одбојка	15.00-16.00 Термин за студентските екипи на УГД Ракомет	14.00-15.00 Слободен термин за студенти и вработени

НАПОМЕНА:

- Наставата ќе започне на 11.03.2024 година согласно дадениот распоред по групи. Истата ќе се реализира во спортската сала „Јордан Мијалков“-Штип. За реализација на наставата, студентите треба да бидат во спортска опрема и задолжително да носат чисти патики.
- Покрај дадените термини, дополнително во договор со одговорниот наставник за секоја група ќе се организираат две активности во природа (спортско пешачење). Терминот за реализација на активностите ќе биде договорен со секоја група одделно.
- Слободните термини за студентите може да ги користат сите редовни и вонредни студенти на УГД на сите години на студии, како и вработени на УГД, со претходна најава кај одговорните лица за спорт и рекреација директно во спортската сала.
- Одговорен наставник за реализација на практичните вежби е м-р Ванчо Барбареев .За сите дополнителни прашања и информации, студентите може да се обратат кај одговорниот наставник по Спорт и Рекреација на следниот е – маил адреси:
Sportskicentar@ugd.edu.mk

vanco.barbareev@ugd.edu.mk

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП